



Влада на Република Северна Македонија  
Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

-- април 2021

**ЈАВЕН ПОВИК**  
**за учество на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за**  
**изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации**

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Министерството за правда, објавува Јавен повик за учество на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации.

Кандидатите за претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации треба да имаат професионални компетенции и граѓанска активност **во областите: развој на граѓанскиот сектор, демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација, економски и одржлив развој, млади, родова еднаквост, култура или ЕУ интеграции и политики.**

Кандидатите за претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации потребно е да бидат поддржани од организации:

1. кои се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик;
2. кои во статутот имаат утврдено дејности и цели во областите: развој на граѓанскиот сектор, демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација, економски и одржлив развој, млади, родова еднаквост, култура или ЕУ интеграции и политики; и
3. чие работење и дејствување е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата.

Кандидатите за претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да поседуваат најмалку три години работно или волонтерско искуство во граѓанскиот сектор во областите: развој на граѓанскиот сектор, демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација, економски и одржлив развој, млади, родова еднаквост, култура или ЕУ интеграции и политики;
2. да имаат експертиза по прашања од граѓанскиот сектор во областите: развој на граѓанскиот сектор, демократија и владеење на правото, промоција и заштита на човековите права и антидискриминација, економски и одржлив развој, млади, родова еднаквост, култура или ЕУ интеграции и политики (број на спроведени

- проекти, објавени публикации, учество во работни групи, иницирање и учество во процеси за застапување и сл.);
3. активно да го познаваат англискиот јазик;
  4. да не се членови на органи на политички партии;
  5. да не се избрани или именувани лица; и
  6. да не се вработени во орган на државната управа.

Пријавувањето се врши на образец што може да се преземе од веб-страницата [www.nvosorabotka.gov.mk](http://www.nvosorabotka.gov.mk).

Кон пријавата (потполнет образец, потпишан од застапникот на организацијата и заверен со печат на организацијата) треба да се приложи:

1. кратка биографија на кандидатот и
2. профил на организацијата која го предлага кандидатот.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до -- **мај 2021 година**.

Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава.

Пријавите со непотполна документација или поднесени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на [nvosorabotka@gs.gov.mk](mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk) со назнака „Пријава за РГ Закон за здруженија и фондации“.